



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Републикантите се испраќаат во дуплика
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Среда, 20 јуни 1951 година
Бр. 20 Год. VII

Овој број чини 4 дин. претплата
за 1951 година изнесува 350 дин.
Чековна сметка бр. 801.901812

87

УКАЗ

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ
во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на
Народното собрание на НРМ, Президиумот на Нар
ното собрание на НРМ го прогласува Законот за из
менување и дополнување на Законот за доброволните
противпожарни друштва, што го донесе Народното со
брание на НРМ на седницата од 29 мај 1951 година, а
кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВ ПОЖАРНИ ДРУШТВА

Законот за доброволните противпожарни друштва
од 30 декември 1947 година се изменува и дополнува,
така да неговиот пречистен текст гласи:

ЗАКОН

ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУШТВА

ГЛАВА I

Член 1

Доброволните противпожарни друштва се на доб
роволна основа образувани организации на широките
народни маси за одбрана на општонародниот, задруж
ниот и приватниот имот, како и животот и граѓаните,
во случаи на пожар, природни несреќи и катастрофи.

Член 2

Доброволните противпожарни друштва се зачлену
ваат во сојузи на доброволните противпожарни друш
тва.

Член 3

Доброволните противпожарни друштва и нивните
сојузи имаат својство на правни лица. Истите пред
трети лица ги застапуваат членови на управниот од
бор одредени со правилата на друштвото односно со
јузот.

ГЛАВА II

ДОБРОВОЛНИ ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУШТВА

A. — Оснивање на членство

Член 4

Доброволно противпожарно друштво може да се
основа за подрачјето на еден или повеќе месни народ
ни одбори, како и за подрачјето на еден градски
народен одбор.

Во градовите што се делат на реони може да се
основа доброволно противпожарно друштво за подрач
јето на секој реонски народен одбор.

Член 5

За подрачјето на еден месен, градски односно
реонски народен одбор може да се основа само едно
доброволно противпожарно друштво.

Освен доброволното противпожарно друштво за
подрачјето на народниот одбор, може да се основа до
броволно противпожарно друштво и во секое прет
пријатие, завод или установа, како и за подрачјето на
две или повеќе претпријатија, заводи или установи.

Член 6

Пријава за оснивање на доброволно противпожар
но друштво се поднесува на поверенството на внатр
ешни работи на околинскиот, градскиот односно
реонскиот народен одбор на чие подрачје се оснива до
броволно противпожарно друштво.

Заедно со пријавата се приложуваат и правилата
на друштвото.

Ако пријавата има формални недостатоци ќе се
врати на подносителите за исправување односно до
полнување.

Член 7

Пријавата за оснивање на доброволно противпо
жарно друштво треба да биде потпишана од најмалку
10 оснивачи.

Оснивачи можат да бидат лица што ги исполну
ваат условите за членство во доброволно противпожар
но друштво.

Член 8

Решение за одобрување односно за неодобрување
оснивањето на доброволно противпожарно друштво
донесува поверенството на внатрешните работи (чл.
6) во рок од 30 дена од приемот на пријавата.

Ако поверенството на внатрешните работи не до
несе решение во овој рок ќе се смета да е донесено
решение за одобрување на друштвото.

Против решението на поверенството на внатреш
ните работи со кое не се одобрува оснивањето на до
броволно противпожарно друштво има место на жал
ба до Министерството на внатрешните работи во рок
од 15 дена од приемот на решението.

Жалбата се поднесува преку поверенството на
внатрешните работи што го донело првостепеното ре
шение.

Член 9

Член на доброволно противпожарно друштво мо
же да биде секој државјанин на Федеративна Наро
дна Република Југославија што живее на подрачјето на
народниот одбор за кое друштвото се оснива. Лице што
не е државјанин на Федеративна Народна Република
Југославија може да биде член на доброволно против
пожарно друштво само со одобрение од поверенств
то на внатрешните работи на околинскиот, градскиот
односно реонскиот народен одбор.

Преку свои избрани претставници можат да би
дат членови на доброволно противпожарно друштво и
разни општествени организации, како и други правни
лица.

Не може да биде член на доброволно против пожарно друштво лице, кое е осудено на казна ограничување на граѓанските права додека му трае оваа казна

Член 10

Членовите на доброволно противпожарно друштво можат да бидат:

1. — извршителни;
2. — почесни; и
3. — спомагателни.

Извршителни членови на друштвото се сите оние членови што активно работат во оперативната единица на друштвото, како и оние членови што активно работат во еден од друштвените отсеци.

Извршителни членови на индустриско заводско доброволно противпожарно друштво можат да бидат само лица што се на работа во претпријатието, заводот или установата за чие подрачје е основано друштвото.

Почесни членови на друштвото се оние лица што собранието поради особени заслуги за друштвото или за противпожарната служба воопшто ги избере за такви.

Спомагателни членови се оние лица што спомагаат работата и усилбите на друштвото со своја лична работа, со разни бесплатни услуги или со редовни парични придонеси.

Б. — Организација

Член 11

Органи на доброволно противпожарно друштво се:

- а) собрание;
- б) управен одбор; и
- в) надзорен одбор.

Внатрешната организација на доброволното противпожарно друштво се одредува со правилата што ги донесува собранието на друштвото.

Член 12

За вршење на своите оперативни задачи секое доброволно противпожарно друштво од своите членови образува оперативна единица од најмајку десет извршителни членови.

Оперативната единица на доброволното противпожарно друштво покрај службата на противпожарна заштита и одбрана ја врши и службата на санитарска и техничка прва помош.

Член 13

Членови на оперативната единица можат да бидат само оние членови на доброволното противпожарно друштво што имаат навршени 18 години и се физички способни за гасење на пожари и укажување на помош во случај на природни несреќи и катастрофи.

Член 14

Спрема бројот на членовите оперативната единица на доброволното противпожарно друштво образува одделение (десетина), вод или чета, на чие чело стои командир на одделението (десетар), водник или командир на чета.

Командирот на одделението (десетар), водникот и командирот на четата можат да имаат свои помошници.

Командирот на одделението (десетарот), водникот и командирот на четата раководат со својата единица при вршењето на противпожарната служба и стручно оспособување на членовите од истата. Во вршењето на овие задачи им поможуваат и во случај на нивна отсутност ги заменуваат нивните помошници.

Командирот на одделението (десетарот), водникот и командирот на четата, како и нивните помош-

ници, мораат да бидат стручно способни за вршење задачите на противпожарната служба.

Член 15

Командирот на оперативната единица на доброволното противпожарно друштво и неговиот помошник ги избира собранието на доброволното противпожарно друштво од редовите на членовите на оперативната единица.

Член 16

При вршењето на противпожарната служба оперативните единици на доброволните противпожарни друштва се должни помеѓу себе да соработуваат и да си укажуваат помош.

Член 17

При вршењето на своите задачи оперативните единици на доброволните противпожарни друштва се должни да соработуваат со органите на противпожарната народна милиција.

Во случај на пожар, природна несреќа или катастрофа, раководството над оперативната единица на доброволното противпожарно друштво го превзема раководителот на противпожарната народна милиција што пристигне на местото на пожарот, природна несреќа или катастрофата.

Член 18

Поверенството на внатрешните работи на околината односно градскиот народен одбор може во случај на пожар, природна несреќа или катастрофа од поголем размер, за чие отстранување се недостаточни снагите на оперативната единица од најблиското доброволно противпожарно друштво, да упати на тсa место и оперативни единици на други доброволни противпожарни друштва од своето подрачје.

Стварно направените трошкови на упатената единица ќе ги надокнади месниот односно градскиот народен одбор на чие подрачје станал пожарот природната несреќа или катастрофа.

Член 19

Оперативните единици на доброволните противпожарни друштва се должни да содејствуваат на противпожарната народна милиција и другите надлежни органи при вршењето на надзор над спроведувањето на пожаропретпазните мерки.

Член 20

Доброволните противпожарни друштва можат да имаат културно-просветен одсек со секции: музичка, дилетанска, шах и други.

Во составот на оперативната единица на доброволното противпожарно друштво се образуват санитарски и младински одсек.

Санитарскиот одсек има за задача да дава прва помош на пострадалите лица при пожар и други несреќи, како и да ги оспособува своите членови за санитарска служба.

Младинскиот одсек има за задача од редовите на младината стручно да оспособува нови членови за оперативната единица, како и да ја популаризира доброволната противпожарна служба меѓу младината.

Член 21

Членови на младинскиот одсек можат да бидат лица од обата пола, кои имаат навршени 14, а не се постари од 18 години.

Членовите на младинскиот одсек при гасење на пожари и при спасување од природни несреќи и катастрофи не можат да се употребуваат во работи што се опасни по нивното здравје и живот.

В. — Должности и права на членовите

Член 22

Членовите на доброволното противпожарно друштво се должни да се придржуваат на установената во друштвото дисциплина.

Членовите на оперативната единица на доброволното противпожарно друштво мораат да ги вршат своите должности совесно и пожртвувано, како и безусловно да ги извршуваат наредбите на раководителот на оперативната единица издадени при спасувањето од пожар, природна несреќа или катастрофа.

Член 23

Во време на спасување од пожар, природна несреќа и катастрофа, членовите на оперативните единици на доброволните противпожарни друштва вршат јавна служба.

Членовите на оперативните единици на доброволните противпожарни друштва во извршувањето на задачите од претходниот став се сметаат за службени лица, со сите права, должности и одговорност на такви лица.

Член 24

Членовите на оперативните единици на доброволните противпожарни друштва ја вршат противпожарната служба бесплатно.

Член 25

Членовите на оперативните единици на доброволните противпожарни друштва имаат право на социјално осигурување согласно прописите за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии во случај на болест и несреќа на работата, што настанале по време на гасење пожар или учество во спасување од природна несреќа и катастрофа, како и за време на противпожарни вежби.

Член 26

Членовите на оперативните единици на доброволните противпожарни друштва, без обзир каде се запослени, во случај на појавен пожар, природна несреќа или катастрофа, можат за извршување на своите должности во оперативната единица да ја напуштат работата.

На членовите на оперативните единици на доброволните противпожарни друштва им припаѓа годна заработка за времето што отсуствувале од работа поради учествување во гасење на пожар или спасување од природна несреќа или катастрофа. Исто така им припаѓа заработка и за следниот ден, ако претходната ноќ учествувале во гасење на пожар или спасување од природна несреќа или катастрофа и поради исцрпеност и изморување тој ден биле неспособни за работа.

Член 27

Претпријатијата, заводите, установите, селанките работни задруги, како и другите работодатели, за исплатите што ги извршиле согласно одредбите од претходниот член на лицата што се кај жив на работа можат да бараат накнада од месниот односно градскиот народен одбор, на чие подрачје е укажана помош од оперативната единица на доброволното противпожарно друштво.

Претпријатијата, заводите и установите не можат да бараат накнада во смисол на претходниот став ако нивните работници и службеници учествувале во гасење на пожар што настанал во самото претпријатие, завод или установа.

Член 28

Членовите на оперативните единици на доброволните противпожарни друштва имаат право да носат униформа и чинови.

За членовите на оперативните единици на доброволните противпожарни единици, кои нарочо се истакнале со совесно и пожртвувано исполнување на поставените им задачи, може да се установат специјални пофалби, парични награди, подароци и почесни значки.

Член 29

Месниот народен одбор, односно раководителот на оперативната единица на доброволното противпожарно друштво, должен е за секој појавен пожар, природна несреќа или катастрофа по најбрз начин да го извести надлежното поверенство на внатрешни работи.

Г. — Средства

Член 30

Средства на доброволно противпожарно друштво се:

- а) членски влогови;
- б) приходи од приредби;
- в) подароци;
- г) доброволни прилози; и
- д) суовенции.

Височината на членскиот влог ја одредува собранието на друштвото.

Член 31

Од средствата на доброволното противпожарно друштво може да се набавуваат униформи за членовите на оперативната единица и да се прават издајоци за одржување на направите и спремата за вршење на противпожарната служба.

Член 32

Направи и друга спрема потребни за вршење на противпожарната служба за доброволните противпожарни друштва набавува од своите буџетски средства месниот односно градскиот народен одбор на чие подрачје е образувано доброволното противпожарно друштво. Истиот народен одбор е должен на доброволното противпожарно друштво бесплатно да му осигури или изгради простории за сместување на противпожарните направи и спрема.

Исто така месниот односно градскиот народен одбор е должен да се грижи за изградување и одржување во исправна состојба на водоводните и другите инсталации потребни за снабдување на оперативната единица на доброволното противпожарно друштво со вода (резервоари, бунари и слично), да и обезбеди бесплатно снабдување со вода потребна за гасење на пожар, да се грижи за нејзиното снабдување со погонски материјал и мазива потребни за противпожарните погонски средства и други направи како и за одржување на доделените и простории за сместување на противпожарните направи и спрема.

За снабдување на индустриско-заводските доброволни противпожарни друштва со направи и друга спрема потребна за вршење на противпожарна служба, како и за извршување на другите задачи наведени во претходните ставови, должни се да се грижат претпријатијата, заводите и установите за чие подрачје е образувано индустриско-заводското доброволно противпожарно друштво.

Член 33

Направите и спремата за вршење на противпожарна служба на доброволното противпожарно друштво не можат да се употребуваат за други работи, освен за гасење на пожар, спасување или вежби на оперативната единица.

ГЛАВА III СОЈУЗ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУШТВА

Член 34

Доброволните противпожарни друштва од подрачјето на една околица образуваат околински сојуз на доброволните противпожарни друштва. Оснивањето на околинскиот сојуз на доброволните противпожарни друштва го одобрува повереникот на внатрешните работи на околинскиот народен одбор, за чие подрачје се оснива сојузот.

Доброволните противпожарни друштва од подрачјето на град Скопје образуваат Градски сојуз на доброволните противпожарни друштва, чие оснивање го одобрува повереникот на внатрешните работи на народниот одбор на град Скопје.

Доброволните противпожарни друштва од подрачјето на еден град издвоен од составот на околицата образуваат заедно со доброволните противпожарни друштва од подрачјето на околицата еден сојуз на доброволните противпожарни друштва за подрачјето на околицата и градот. Оснивањето на сојуз на доброволните противпожарни друштва за подрачјето на една околица и град го одобрува министерот на внатрешните работи.

Околински (градски) сојуз на доброволните противпожарни друштва односно сојуз на доброволните противпожарни друштва за подрачјето на една околица и град се образува кога на подрачјето на околицата (градот) односно околицата и градот бидат основани најмалку две доброволни противпожарни друштва.

Член 35

Во работата на околинскиот (градскиот) сојуз на доброволните противпожарни друштва земаат учество претставници на сите доброволни противпожарни друштва од подрачјето на околицата односно градот. Бројот на овие претставници се одредува со правила на сојузот.

Член 36

Околинскиот (градскиот) сојуз на доброволните противпожарни друштва во соработка со управата на народната милиција на поверенството на внатрешните работи на околинскиот односно градскиот народен одбор е должен да се грижи за:

- оснивање на нови доброволни противпожарни друштва;
- стручно оспособување на членовите на доброволните противпожарни друштва;
- унапредување и популаризирање на доброволната противпожарна служба.

Освен тоа истиот е должен да им помага на доброволните противпожарни друштва при набавувањето на противпожарни направи и спрема.

Член 37

Околинските (градските) сојузи на доброволните противпожарни друштва, како и доброволните противпожарни друштва од околиците односно градовите за чие подрачје не се основани околински (градски) сојузи на доброволните противпожарни друштва, се зачленуваат во Сојузот на доброволните противпожарни друштва на Народна Република Македонија.

Сојузот на доброволните противпожарни друштва на Народна Република Македонија се образува кога бидат основани најмалку два околински (градски) сојузи на доброволните противпожарни друштва.

Оснивањето на Сојузот на доброволните противпожарни друштва на Народна Република Македонија го одобрува министерот за внатрешните работи.

Член 38

Сојузот на доброволните противпожарни друштва на Народна Република Македонија е единствен за целата територија на Народна Република Македонија. Седиштето на Сојузот на доброволните противпожарни друштва на Народна Република Македонија е во Скопје.

Член 39

Сојузот на доброволните противпожарни друштва на Народна Република Македонија ги претставува доброволните противпожарни друштва од територијата на Народна Република Македонија пред сличните организации во другите народни републики на Федеративна Народна Република Југославија.

Сојузот на доброволните противпожарни друштва на Народна Република Македонија се грижи за организирањето, унапредувањето и популаризирањето на доброволната противпожарна служба. За таа цел тој е должен да соработува со Управата на народната милиција на Министерството на внатрешните работи.

ГЛАВА IV

ПРОТИВПОЖАРЕН СОВЕТ

Член 40

При Министерството на внатрешните работи се оснива противпожарен совет.

Противпожарниот совет е саветодавен орган по прашањата за противпожарната служба.

Член 41

Во Противпожарниот совет влегуваат два претставника на министерството на внатрешните работи и по еден претставник на Советот за енергетика, преработувачка и екстрактивна индустрија, Советот за земјоделие и шумарство, Советот за промет со стоки, Советот за градежни и комунални работи, Министерството за финансии и Сојузот на доброволните противпожарни друштва на Народна Република Македонија.

Противпожарниот совет по потреба го свикнува и му претседава началникот на Управата на народната милиција на Министерството на внатрешните работи.

ГЛАВА V

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Во случај престанок на доброволно противпожарно друштво направите и спремата се предаваат на месниот односно градскиот народен одбор за чие подрачје друштвото било основано.

Во случај на престанок на индустриско-заводско доброволно противпожарно друштво направите и спремата се предаваат на чување на претпријатието, заводот односно установата за чие подрачје друштвото било основано.

Член 43

Месните и градските народни одбори се должни секоја година во своите буџети да предвидуваат суми потребни:

а) за потпомагање на доброволните противпожарни друштва од своето подрачје;

б) за покривање трошките на оперативните единици на координатите доброволни противпожарни друштва кога се за укажување на помош упатени од своето подрачје на подрачје на друг народен одбор (чл. 18 од овој закон);

в) за исплатување на накнадата предвидена во чл. 27 од овој закон; и

г) за набавување на направи и спрема потребни на доброволните противпожарни друштва за вршење на противпожарната служба, за изградба и одржување на просториите за сместување на противпожарните направи и спрема, за изградување и одржување во исправна состојба водоводните и други инсталации, како и за снабдување на оперативната единица на доброволното противпожарно друштво со погонски материјал и мазива (чл. 32 ст. 1 и 2 од овој закон).

Градскиот народен одбор на град Скопје е должен, освен издатоците наведени во претходниот став, да предвиди и суми потребни за потпомагање на Градскиот сојуз на доброволните противпожарни друштва.

Околинските народни одбори се должни секоја година во своите буџети да предвидуваат суми потребни за потпомагање на околинскиот сојуз на доброволните противпожарни друштва образуван за подрачје на односната околина.

Околинските народни одбори и градските народни одбори на градовите издвоени од составот на околинската, за чие подрачје е образуван еден сојуз на доброволните противпожарни друштва, се должни секоја година во своите буџети споразумно да предвидуваат еднакви суми за потпомагање на наведениот сојуз на доброволните противпожарни друштва.

Министерството на внатрешните работи е должно секоја година во својата претсметка на приходите и расходите да предвидува суми потребни за потпомагање Сојузот на доброволните противпожарни друштва на Народна Република Македонија.

Член 44

Се овластува министерот на внатрешните работи да донесе поблиски прописи за внатрешната организација и работа на доброволните противпожарни друштва и нивните сојузи, правила за изведување на вежби од оперативните единици и за стручното издигнување на нивните членови, прописи за униформите и чиновите во доброволната противпожарна служба, како и прописи за пофалбите, наградите и почесните значки на членовите на доброволните противпожарни друштва.

Член 45

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".

У. бр. 20

Скопје, 29 мај 1951 година.

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Претседател,
Видое Смилевски, с. р.

88

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашања од народното стопанство и обновата на земјата, Владата на Народна Република Македонија по предлог од претседателот на Советот за градежни и комунални работи на Владата на НРМ, претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на НРМ и министерот за финансии донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗГРАДБА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ НА ЛИЦАТА ПРЕБЕГАНИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Лицата што пребегнале од Егејска Македонија во Федеративна Народна Република Југославија — во Народна Република Македонија — државјани на Федеративна Народна Република Југославија (во понатамошниот текст "Инвеститори — бегалци") со цел да се најправилно реши нивното станбено прашање, можат да изградуваат сопствени станбени згради што ќе им служат за живеење на нив и на нивните семејства, според прописите на оваа уредба.

Член 2

Инвеститорите — бегалци можат да градат сопствени згради за живеење во градовите, индустриските и стопанските центри и по селата и населбите кај што живеат односно кај што се постојано запослени како работници, службеници или членови на селанските работни задруги.

Член 3

Еден инвеститор — бегалец може за своје живеење да изгради станбена зграда со еден стан според погребите на неговото семејство а двајца или повеќе инвеститори — бегалци можат да изградат сопствена зграда со еден или повеќе станови.

Член 4

Земјиштето потребно за изградба на станбените згради ќе им го додели на инвеститорите — бегалци од фондот на општонародниот имот месниот, околинскиот и градскиот народен одбор под чија управа се наоѓа земјиштето.

Земјиштето се доделува на бесплатно ползување за неопределено време.

Доделеното земјиште останува општонароден имот.

Инвеститорот — бегалец има право во таписките книги да го запише правото на сопственост на зградата односно станот што ги изградил под условите од оваа уредба.

Член 5

На сопственикот на станбената зграда односно станот што се изградени под условите од оваа уредба му припаѓа исклучиво право на уселување, уживање и располагање со станбените простории.

Член 6

Инвеститорот — бегалец што сака да изгради сопствена станбена зграда поднесува пријава до околинскиот (градскиот) народен одбор на чие подрачје се зида зградата. Ако зградата се зида на село пријавата се поднесува до околинскиот народен одбор преку местниот народен одбор. Со пријавата мора да се поднесат:

а) проект со претсметка;

б) мислење на синикална апи држн ос о на селанската работна задруга за основателноста на зградата.

Член 7

Потребните праични средства за одобрување кредити на инвеститорите — бегалци за зидање на станбени згради ќе им ги стави на располагање на Државната инвестициона банка на ФНРЈ Владата на Народна Република Македонија.

Вршењето на оваа служба од страна на Државната инвестициона банка на ФНРЈ ќе се уреди со одделен договор меѓу министерот за финансии и Државната инвестициона банка на ФНРЈ.

Член 8

Кредитите се одобруваат по препорака од посебна комисија при Министерството за финансии што ја именува министерот за финансии.

Кредитот се одобрува бескаматно до височината на претсметковната вредност на зградата во срок од 30 деноци.

До колку инвеститорот — бегалец со своја работа и со работата на своето семејство зградата ја изградил со помали разноси од тие што се предвидени во претсметката на работите, постигнатата уштеда може да ја употреби за набавување на покуќнина.

Член 9

Како помош Владата на Народна Република Македонија превземена на себе: 80% од вкупниот износ га исползуваниот кредит за целите предвидени со член 8 од оваа уредба.

Помошта се дава по свршувањето на градбата и инвеститорот — бегалец се раздолжува кај банката за установениот износ.

Примањето на градбата и претсметнувањето на потрошените средства го врши Комисија што ја образува околинскиот (градскиот) народен одбор на чие подрачје е построена зградата. За член на оваа комисија се именува претставник на Државната инвестициона банка на ФНРЈ.

Член 10

Амортизирањето на долгот започнува две години по довршувањето на зградата и за идните три години должникот плаќа намалени уплати. Отплатите се плаќаат полугодишно.

За одобрените кредити банката се осигурува со укупување заложно право врз построената зграда, а за уредно внесување отплатата ползувачот на кредитот е должен да даде обврска дека пред да почне амортизирањето ќе издејствува административна забрана на прво место од своите принадлежности односно примања.

Член 11

Постоеќите станбени згради од фондот на општинско-народниот имот со најмногу два стана во кои живеат бегалци од Егејска Македонија можат во целина или поодделни нивни физички делови (станови) да им се пренесат на накнада во лична сопственост под условите од чл. 6 точ. в и член 10, како и под другите услови што се бараат за изградба на сопствени станбени згради од инвеститори — бегалци. Земјиштето на кое се наоѓаат таквите згради им се дава на купувачите на бесплатно ползување за неопределено време во смисла на чл. 4 од оваа уредба.

Пренос во лична сопственост на зграда односно стан, како и доделување на земјиште на кое се наоѓа зградата го врши околинскиот (градскиот) народен одбор под чија управа се наоѓа зградата.

Накнадата изнесува 20% од определената вредност на зградата.

Член 12

До колку со оваа уредба не е пропишано инаку ќе се применуваат прописите од Уредбата за изградба станбени згради на работниците и службениците ("Службен лист на ФНРЈ" 23/51 год.).

Член 13

Се овластуваат претседателот на Советот за градежни и комунални работи на Владата на НРМ, претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на НРМ и министерот за финансии да донесуваат поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето и во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1233 13-VI-1951 год., Скопје

Претседател на Владата на НРМ,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-претседател
на Советот за градежни и
комунални работи на
Владата на НРМ,
Б. Кузмановски, с. р.

Министер-претседател
на Советот за народно
здравје и соц. политика
на Владата на НРМ,
В. Ацева, с. р.

Министер за финансии,
Д. Цамбаз, с. р.

89

Врз основа на точ. 2 став 2 од Решението за категоризација на јавните патишта ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 2-51) а по предлог на министерот-претседател на Советот за градежни и комунални работи, Владата на Народна Република Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПАТИШТА ОД II РЕД НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1) Како патишта од II ред се определуваат патштата одредени во приложениот список, кој е составен дел на ова решение.

2) Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1134 од 26-V-1951 год. Скопје

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски с. р.

Министер-претседател
на Советот за градежни и комунални работи,
Б. Кузмановски с. р.

СПИСОК

На патиштата од II ред на територијата на Народна Република Македонија, кој е составен дел од Решението на Владата на НРМ бр. 1134 од 26 V 1951 година.

Р. бр.	Наименовање (правец) на патот	Број на патот	Вкупно должнина во км.
1	Велес — Прилеп — Крушево — — — — —	500	94
2	Дебар — Охрид — Битола — — — — —	501	138
3	Прилеп — Кичево — Јама — Бошњов мост — — — — —	502	118
4	Штип — Струмица — Ново Село (Бугарска граница) — — — — —	503	91
5	Штип — Криволак — Кавадарци — Дреновска клисура — — — — —	504	66
6	Делчево — Берово — Дабиње — — — — —	505	83
7	Удово — Валанцово — Дојран (Грчка граница) — — — — —	506	40
8	Струмица — Валанцово — Рабово — — — — —	507	20
9	Страцин — Кратово — Крушиште — — — — —	508	57
10	Куманово — Св. Николе — Овче Поле — — — — —	509	52

11	Гостивар — Кичево — Кукуречане (Битола — — — — —)	510	123
12	Извор — Пресек — Подмолје — — — —	511	41
13	Охрид — Св. Наум — — — — —	512	30
14	Струга — Кафасан — — — — —	513	12
15	Битола — Драгош (Грчка граница) — —	514	15
16	Макази — Стење (Албанска граница) —	515	24
17	Ресен — Љубојно (Грчка граница) — —	516	28
18	Ресен — Царев Двор — — — — —	517	6
19	Кременица — Бач — Старовица — — —	518	41
20	Демир Капија — Мрежичко — Витолиште — Маково — Новаца — Битола	519	112
21	Беловодица — Дуње — Витолиште — —	520	42
22	Дебар Ваниште — — — — —	521	5
23	Скопје — Капина — Здуње — Брод — —	522	80
24	Гостивар — Пеклиште — Самоков — —	523	42
25	Радовиш — Подареш — Берово — — —	524	46
26	Делчево — (Бугарска граница) — — —	525	5
27	Ржаняци — Коњаре — Сушица — Св. Николе — Соколарци — Кочани — —	526	78
28	Маково — Рапеш — Старовица — — —	527	14
29	Тетово — Теарци — Качаник — — —	528	28
30	Дедела — Богданци — Гевгелија — — —	529	18
31	Окопје — Драчево — Зелениково — Катлановска Вања — — — — —	530	35
32	Злетово — Бучиште — — — — —	531	7
33	Кочани — Винаца — Берово — — — —	532	50
Вкупно патипшта II ред			1446 км.

90

Врз основа на точка 13 и 14 од Напастрието за спроведување Уредбата за задолжително полагање на стручните испити на државните службеници ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/51) и Општото напатствие за курсевите и стручните испити во правната и административната струка бр. 3714/49 од 14. X. 1949 година на претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД АДМИНИСТРАТИВНАТА СТРУКА

Сите службеници од административната струка за кои е предвидена приправничка служба и полагање на стручен испит, а кои работат во републикански или локални државни надлештва, установи, претпријатија или народни одбори на подрачјето од Народна Република Македонија, должни се да полагаат стручен испит до крајот на 1951 година во еден од следниве испитни рокови:

- од 1 до 15 септември 1951 година,
- од 15 до 30 октомври 1951 година, и
- од 1 до 15 декември 1951 година.

Органот при кого се образува испитна комисија за полагање на стручни испити, во согласност со Секретарот за персонална служба на Владата на НРМ, може да одредува и други испитни рокови:

II

Стручниот испит од предната точка ќе се полага пред испитни комиси според следново распределување:

1) Во Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ за звања од управно-политичка гранка на административната струка со исклучение за звањата од Управно политичката гранка група Б) на службениците што се на работа во ресорот на Министерството за внатрешни работи на НРМ кои ќе полагаат пред комисијата образувана при тоа Министерство:

2) Во народните одбори на градовите Скопје, Битола и Штип за звањето администратор, и тоа:

а) во Скопје за сите службеници од подрачјата на градовите: Скопје, Куманово и Тетово и околиите: скопска, кумановска, тетовска, горчепетровска, крајовска, кривопапанечка, гостиварска, дебарска и кичевска;

б) во Битола за сите службеници од подрачјата на градовите: Битола, Прилеп и Охрид и околиите, битолска, прилепска, охридска, демирхисарска, крушевска, ресенска, струшка и бродска;

в) во Штип за сите службеници од подрачјата на градовите: Штип, Струмица и Титов Велес и околиите: штипска струмичка, титоввелешка, беровска, делчевска, кочавска, радовишка, кавадарска, гевгелиска и светиниколска.

3) Испитот за звањата дактилограф III класа, писар II класа и помоштен административен манипулант ќе се полага при следните комисији:

а) службениците во Претседателството на Владата министерствата и советите, како и нивните подначни органи и претпријатија што имаат седиште во Скопје ќе полагаат пред комисији образувани при Претседателството на Владата, министерствата односно советите.

Претседателите на советите можат да овластаат поодделни директори на главни дирекции или главни управи да образуваат при истите комисији за своите службеници, како и за службениците од други главни управи или главни дирекции што се во состав на Советот:

б) службениците на министерствата односно на советите што немаат во својот ресор повеќе од 15 службеници со звања од оваа точка, стручен испит ќе полагаат пред комисија при она Министерство односно совет или друга организациона единица што ќе ја одреди Секретарот за персонална служба на Владата на НРМ:

в) службениците што се на работа во народните одбори и установи и претпријатија од републиканско и локално значење на подрачјето од народниот одбор, испитот ќе го полагаат пред комисији при околските народни одбори со следните исклученија:

1) при народните одбори на градовите одделени од составот на околицата ќе се образува испитна комисија за подрачјето на градот и околицата од која е одделен градот:

2) при Народниот одбор на град Битола за подрачјата на град Битола и околиите битолска и демирхисарска: при Народниот одбор на град Прилеп за подрачјата на град Прилеп и околиите прилепска и крушевска: при Народниот одбор на град Скопје за подрачјата на реонските народни одбори во Скопје: при Народниот одбор на Скопска околица за подрачјата на околиите скопска и горчепетровска и при Народниот одбор на Кичевска околица за околиите кичевска и бродска.

III

Пријавите за полагање испит треба да се поднесат преку старешината на организационата единица во која е службеникот на работа до надлежна испитна комисија, и тоа најмалку еден месец пред почетокот на испитниот рок во кој ќе полага службеникот.

IV

Извршните одбори на народните одбори при кои се образуваат испитни комисији должни се да ги именуваат испитните комисији најдоцна до 25 јуни 1951 година.

V

Испитните комисији должни се најмалку десет дена пред испитот да го известат секој кандидат поодделно во кој ден и каде ќе го полага испитот.

Број 1392 до 15 јуни 1951 година — Скопје.

Потпретседател на Владата и
Претседател

на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ
Н. Минчев, с. р.

СООПШТЕНИЕ

Претседателството на Владата на НР Македонија соопштува да Министерството за надворешни работи на ФНРЈ со Пов. бр. 83/51) е издало егзекватура на DENIS STANLEY GROSS конзул на Велика Британија во Скопје со јурисдикција на територијата на НР Македонија.

ОД Претседателството на Владата на НРМ

ОГЛАСЕН ДЕЛ

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2 уписана е Селанската работна задруга "Пролетер" во село Лесково, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 4-IV-1949 год. и истата е од III тип. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Јордан Кузмановски, Јон Петрески и Јосиф Стојановски.

Бр. 2103 од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III-2-37

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2 уписана е Набавно-продајната задруга "Победа" во село Жван, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 14-VI-1947 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Јонче Гроздановски, Војна Калаповски и Цветан Ташовски.

Бр. 2014 од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III-3-43

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2 уписана е Селанската работна задруга "Пролетер" во село Брезово, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 4-IV-1949 год. и истата е од III тип. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Вешко Ралески, Мито Крестовски и Блягоја Гаревски.

Бр. 2000 од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III-3-44

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2 уписана е Селанската работна задруга "Борис Дамчески" во село Жван, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 23-III-1948 год. и истата е од III тип. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Петре Шулевски, Петре Пејковски и Војна Калаповски.

Бр. 2022 од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III-3-47

Во задружниот регистер на Народниот одбор на град Битола на страна 13, ред. бр. 1 уписана е Рибарската тркачко-производителна задруга "Црна Река" со седиште во град Битола.

Задругата е основана на собранието од 11 III-1951 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и

потпишуваат претседателот Петар Ванчевски и секретарот Петар Павловски од град Битола.

Бр. 7423 од Народниот одбор на град Битола III-3-48

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Селанската работна задруга "Нагредок" во село Бабино, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 20-X-1946 год. и истата е од III тип. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Борис Јаневски и Васил Токмаковски, од село Бабино.

Бр. 2280 од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III-3-54

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Селанската работна задруга "Вешко Виданоски" во село Заиле — Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 12-IV-1949 год. и истата е од III тип. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Ристо П. Најдоски, Блягоја С. Томевски и Петко И. Најдоски.

Бр. 2163 од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III-3-41

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Демирхисарска околија ред. бр. 2 уписана е Земјоделската набавно-продајна задруга "Пчела" во село Доленци, Демирхисарска околија.

Задругата е основана на собранието од 14-V-1947 год. Предмет на работата на задругата како и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Филип К. Миленковски и Апостол С. Макариевски, член.

Бр. 1656 од Народниот одбор на Демирхисарска околија. III-2-25

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Бродска околија ред. бр. 16 уписана е Селанската работна задруга "Пролетер" во село Ижиште, Бродска околија.

Задругата е основана на собранието од 14-III-1951 год. и истата е од III тип. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја претставува, застапува и потпишува претседателот Велимир Ристевски.

Бр. 3192 од Народниот одбор на Бродска околија. III-2-34

Во задружниот регистер на Народниот одбор на град Прилеп ред. бр. 5 уписана е Тутунџиската работна задруга "Маршал Тито" — Прилеп.

Задругата е основана на собранието од 8-I-1951 год. и истата е од специјален тип. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата полноважно ја застапува и потпишува претседателот Димче Петрески.

Бр. 3653 од Градошкиот народен одбор — Прилеп. III-2-35

СОДРЖИНА

Ред. бр.	Страна
87. Закон за доброволните противпожарни друштва	139
88. Урба за изградба на станбени згради на лицата преbegани од Егејска Македонија	143
89. Решение за определување патишта од II ред на територијата на Народна Република Македонија	144
90. Решение за полагање стручни испити на службениците од административната струка	145